

Предметна програма од втор циклус студии за задолжителен предмет				
1.	Наслов на предметот	Заедничка аграрна политика на ЕУ		
2.	Код	АБ3102		
3.	Студиска програма	Агробизнис 3+2		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус на високо образование		
6.	Академска година/семестар	I година/ I семестар	7.	Број на ЕКТС
				12
8.	Наставник	проф. д-р Снежана Костадоноска-Милошеска проф. д-р Наташа Данилоска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на високо образование, 180 ЕКТС.		
10.	<p>Цели на предметната програма: Преку оваа предметна програма студентите треба да се запознаат со основните принципи на Европската Унија и на нејзината Заедничка аграрна политика (ЗАП), како една од најинтегрираните секторски политики на ЕУ. Студентите ќе се стекнат со темелни познавања за ЗАП и механизмот на функционирање на ЗАП, а со тоа и разбирање на нејзината улога во развојот на современото земјоделство и агробизнисот. Исто така, комплетно ќе се запознаат со програмите кои произлегуваат од ЗАП и со надлежните институции и тела за нејзино креирање и имплементирање.</p> <p>Оспособен за (компетенции): Студентите ќе ги запознаат основните принципи на функционирање на ЕУ и нејзината заедничка аграрна политикаа и ќе се оспособат за идентификување на инструментариумот на ЗАП. Исто така, комплетно ќе се запознаат со програмите кои произлегуваат од ЗАП и со надлежните институции и тела за нејзино креирање и имплементирање.</p>			
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вовед во ЕУ • Поглавје 11 од „acquis communautaire“ - Земјоделство и рурален развој. • Појава, развој, цели и механизми на Заедничката аграрна политика на ЕУ • Финансирање на ЗАП • Структура, столбови на ЗАП • Секторски пазарни политики во рамки на ЗАП • Поврзаност со други тела и организации • Функционирање и улога на основните институции и тела на ЕУ задолжени за конципирање и имплементирање на ЗАП, реформи на ЗАП • Руралниот развој во рамки на ЗАП • Приоритети на ЗАП во земјоделството и руралниот развој • Програми кои произлегуваат од ЗАП 			
12.	<p>Методи на учење: Предавања и интерактивна настава поддржана со компјутерски и видео презентации, надополнети со дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи и нивна јавна презентација и одбрана. Во текот на предавањата ќе се практикува поттикнување на дискусии, форуми и дебати. Предвидени се и консултации со студентите.</p>			
13.	Вкупно расположлив фонд на време	15 недели (12 недели предавања + 3 недели консултации)		
14.	Распределба на расположливото време	12 ЕКТС x 30 часа = 360 часа 90+270		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	60 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиторски), семинари, тимска работа	30 часа

16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	80 часа
		16.2.	Самостојни задачи	80 часа
		16.3.	Домашно учење	110 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		60 бода
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бода
	17.3.	Активности и учество		10 бода
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бод		5 (пет) (F)
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (S)
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услови за потпис и полагање на завршени испити	Редовност на настава и вежи, проектна задача		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Методи на следење на квалитетот на наставата	Механизми на интерна евалуација		
22.	ЛИТЕРАТУРА			
22.1.	Задолжителна литература			
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
	1.	Чарлс Виплоц	Економија на европската интеграција	Арс ЛАМИНА
	2.	EU	The Common Agricultural Policy and Development	European Commission
	3.	Тина Волк, Емил Ерјавец и Кеј Мортенсен	Земјоделската политика и европската интеграција во југоисточна Европа	ФАО
	Година			
	2012			
22.2.	Дополнителна литература			
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
	1.	Marianne Lefebvre Maria Espinosa Sergio Gomez y Paloma	The influence of the Common Agricultural Policy on agricultural landscapes	European Commission
	2.	OECD	Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union	Paris: OECD
	3.	Helming, J. and Terluin, I	Scenarios for a CAP beyond 2013: Implications for the EU27 and the CAP Budget	Wettelijke onderzoekstake n Natuur & Milieu
	Година			
	2011			